

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ЗК Пелагонија АД Битола

31 декември 2025 година



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	10
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Акционерите на Групата
ЗК Пелагонија АД Битола

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола, коишто го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај за паричните текови за годината која што завршува тогаш, и белешки кон консолидираните финансиски извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на 31 декември 2025 година, како и нејзината консолидирана финансиска успешност и нејзините консолидирани парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Групата во согласност со *Меѓународниот кодекс за етика за професионалните сметководители (вклучувајќи ги и Меѓународните стандарди за независност)* (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, имале најголема значајност за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи како целина, и во формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Клучни ревизорски прашања	Ревизорски пристап
Признавање на приходи Како што е обелоденето во Белешка 20 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2025 година, Групата има признаено приходи од договори со купувачи во износ од 1,433,739 илјади денари. Дополнителните обелоденувања се вклучени во Белешка 2. Материјални сметководствени политики – Признавање на приходи и расходи, кон консолидираните финансиски извештаи. Приходите главно произлегуваат од продажба на стоки за широка потрошувачка од прехранбената индустрија од страна на Матичното Група на домашниот пазар и пазарот во соседните земји.	Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото: - Со цел да ги процениме ризиците од материјално погрешно прикажување, најпрво стекнавме разбирање за текот на процесите и интерните контроли поврзани со признавањето на приходите, земајќи го предвид корпоративното опкружување и барањата на сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија. - Врз основа на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување во рамките на овие ревизорски постапки, селектиравме контроли релевантни за ревизијата во однос на признавањето на приходите и истите ги тестиравме за оперативна ефективност, врз база на примерок, со цел да се оцени нивната функционалност во текот на извештајната година. Покрај тестирањето на оперативната ефективност на воспоставените контроли, ги спроведовме следните суштински постапки како одговор на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување: - Ја оценивме конзистентноста во примената на политиката за признавање на приходи преку повторно разгледување на сметководствените политики на Група. - Извршивме интервјуа со вработени вклучени во активностите во области во кои е идентификуван ризик од измама, со цел да добиеме нивни согледувања за ризикот и начинот на кој контролите го адресираат истиот. - Користевме подетално расчленети податоци и спроведовме суштински аналитички постапки, правејќи споредби на приходите прикажани по месеци со споредлив претходен период. - Извршивме тестови на детали на трансакциите што се случиле непосредно пред и по крајот на годината, прибавувајќи докази за соодветно временско признавање на приходите. - Ја тестиравме соодветноста на книжењата во главната книга во однос на несоодветни и главната книга во однос на несоодветни и невообичаени активности, како и преку тестирање на ставови за сметководствено евидентирање. Разгледавме дали постои доказ за пристрасност на Раководството во значајните сметководствени проценки и расудувања релевантни за признавањето на приходите. Исто така, го оценивме целокупното контролно опкружување на Групата и извршивме интервјуа со повисокото раководство.

Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.
--

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работа и консолидираната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа, да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие останати информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што Раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на консолидираните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, Раководството е одговорно за процена на способноста на Групата да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да го ликвидира Групата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Групата.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со сметководствени стандарди во примена во Република Северна Македонија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Групата е одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на ЗК Пелагонија АД Битола за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишниот извештај за работењето на Групата ЗК Пелагонија АД Битола и подружници со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Партнер на ревизорскиот ангажман од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Маја Атанасовска.



Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 06 август 2026 година

Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2025 000 МКД	31 декември 2024 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	1,871,197	2,026,916
-Вложување во недвижности за изнајмување	5.1	916,410	916,410
Нематеријални средства	6	2,394	2,660
Гудвил	7	769,160	769,160
Биолошки средства - нетековни	8	206,433	147,733
Останати вложувања	9.1	4	4
Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	1,687	1,199
		3,767,285	3,864,082
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	32,434	23,957
Залихи	12	930,532	1,012,816
Биолошки средства - тековни	8	267,287	313,820
Побарувања за данок на добивка		1,233	6,287
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	347,400	693,497
Парични средства и еквиваленти	14	8,652	8,198
		1,587,537	2,058,576
Вкупно средства		5,354,822	5,922,658
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	731,468	731,468
Резерви	15	1,683,202	1,648,429
Акумулирани добивки		1,734,578	1,739,704
		4,149,248	4,119,601
Малцинско учество		184	184
Вкупно капитал		4,149,432	4,119,785
Долгорочни обврски			
Обврски за лизинг	16	37,452	34,214
Останати долгорочни обврски	17	1,584	32,566
Позајмици	18	531,952	233,919
		570,988	300,699
Тековни обврски			
Позајмици	18	48,356	667,869
Обврски за лизинг	16		7,132
Обврски за данок на добивка		7,276	-
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19	578,770	827,173
		634,402	1,502,174
Вкупно обврски		1,205,390	1,802,873
Вкупно капитал и обврски		5,354,822	5,922,658

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Групата на ден 01 април 2026 година и се потпишани во негово име од:

Г-ѓа Весна Белешовска-Бунтеска
Извршен член на Одбор на
директори

Г-ѓа Јасмина Јаковческа
Раководител на Финансии

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2025	2024
		000 МКД	000 МКД
Приходи од договори со купувачи	20	1,433,739	1,189,170
Останати деловни приходи	21	227,466	144,568
Промена на залихите на готови производи		(29,176)	121,510
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	22	(681,851)	(593,762)
Трошоци за користи на вработените	23	(251,269)	(241,343)
Депрецијација и амортизација	5,6,8	(172,790)	(188,700)
Останати деловни трошоци	24	(427,305)	(366,621)
Добивка од деловни активности		98,814	64,822
Финансиски приходи		17,281	7,209
Финансиски (расходи)		(74,468)	(50,172)
Нето финансиски приходи / (расходи)	25	(57,187)	(42,963)
Добивка пред оданочување		41,627	21,859
Данок на добивка	26	(13,435)	(3,387)
Добивка за годината		28,192	18,472
Останата сеопфатна добивка:			
Сведување на објективна вредност на финансиски средства расположливи за продажба			
		2,480	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		30,672	18,472
Заработувачка по акција – основна и разводнета			
(МКД по акција)	27	140.90	92.32

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	Акции во оптек	Сопстве ни акции	Резерви	Нераспре -делена добивка	Вкупно
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2024	738,184	(6,716)	1,635,761	1,734,642	4,101,871
Распоред на акумулирани добивки (Бел.15)			12,668	(12,668)	-
Трансакции со сопствениците	-	-	12,668	(12,668)	-
Корекции				(742)	(742)
Добивка за годината	-	-		18,472	18,472
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	32,293	32,293
31 декември 2024 година	738,184	(6,716)	1,648,429	1,739,704	4,119,601
1 јануари 2025	738,184	(6,716)	1,648,429	1,739,704	4,119,601
Распоред на акумулирани добивки (Бел.15)	-	-	32,293	(32,293)	-
Трансакции со сопствениците	-	-	32,293	(32,293)	-
Корекции				(194)	(194)
Добивка за годината	-	-	-	28,192	28,192
Останата сеопфатна добивка	-	-	2,480	(831)	2,480
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	2,480	27,361	30,672
31 декември 2025 година	738,184	(6,716)	1,683,202	1,734,578	4,149,248

Консолидиран извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2025 000 МКД	2024 000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		41,627	21,859
<i>Коригирано за:</i>			
Депрецијација	5,6,8	172,790	188,700
Приходи од прираст на основно стадо		(92,058)	(32,730)
Загуби од продажба на биолошки средства		16,340	16,340
<i>Добивка пред промени во оперативниот капитал</i>		<i>138,699</i>	<i>194,169</i>
<i>Промени во оперативниот капитал</i>			
Залихи		82,284	(74,171)
Купувачи и останати побарувања		346,097	(100,005)
Добавувачи и останати обврски		(280,792)	(246,386)
<i>Оперативна добивка по промени во обртниот</i>		<i>286,288</i>	<i>(226,393)</i>
Платен данок на добивка		(1,105)	2,153
Паричен тек од оперативни активности		285,183	(224,240)
Инвестициони активности			
(Одлив) за набавка на недвижности, постројки и опрема		(16,795)	(9,963)
Прилив од продажба на недвижности, постројки и опрема		2,364	2,032
(Одлив) за набавка на Биолошки средства		63,552	(94,442)
Прилив за финансиски побарувања		(8,477)	913
		40,644	(101,460)
Финансиски активности			
Финансиски лизинг, нето		(3,894)	(11,228)
Позајмици, нето		(321,480)	340,566
Паричен тек од / (користени во) финансиски		(325,374)	329,338
Нето промена на паричните средства		454	3,638
Парични средства на почетокот		8,198	4,560
Парични средства на крајот	14	8,652	8,198

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи податоци

ЗК Пелагонија АД, Битола (Матичното Група) е акционерско Група основано во Република Северна Македонија. Матичното Група е регистрирано, согласно одредбите на Законот за Трговските Друштва на ден 09.05.1997 година. Седиштето на Матичното Група е лоцирано на следната адреса: Новачки Пат бр. 11 Битола.

Дејноста на Матичното Група опфаќа земјоделско производство на ниски култури (пченица, јачмен, сончоглед, пченка и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, рибарство и овоштарство. Во својата приоритетна дејност вклучува и производство и доработка на семенски материјал од житни индустриски и фуражни култури и производство на концентрати за сточна храна.

Групата ги извршува своите деловни активности во земјата и со состојба на 31 декември 2025 година вработува вкупно 311 лица (2024: 332 лица).

Акциите на Матичното Група котираат на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност со шифра MKZPKO101012.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Група во нивниот капитал.

	%	Дејност	2025	2024
Подружници				
Пелагонија Развој дооел с. Могила, Битола	100.00	Останати стручни, научни и технички дејности	308	308
Пелагонија ВЕТ дооел с. Кравари, Битола	100.00	Ветеринарни дејности	308	308
Млекара Здравје Радово доо Скопје	100.00	Преработка на млеко и производство на сирење	824,063	769,063
Пелагонија Енерџи дооел с. Логоварди, Битола	100.00	Производство на електрична енергија	413,913	413,913
Пелагонија Фајнанс доо Битола	90.00	Управувачки дејности	6,157	6,157
Здравје дистрибуција дооел Битола	100.00	Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, корнест и трупкаст зеленчук	307	307
			1,245,056	1,190,056

Сите подружници се основани во Република Северна Македонија.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финасиските извештаи на Матичното Група и подружниците кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Група да управува со финасиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидиран финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РСМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025) и Правилникот за начинот на водење на сметководство ("Службен весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024) ("Правилник за сметководство"), каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со примена од 01 јануари 2025. Овој Правилник за сметководство ги вклучува Меѓународните стандарди за финансиско известување ("МСФИ") - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните стандарди за сметководство ("МСС") - МСС 1 до МСС 41, толкувања од Меѓународниот комитет за толкување на финансиското известување ("МКТФИ") - МКТФИ 1 до МКТФИ 23 и толкувања од Постојан комитет за толкувања ("ПКТ") - толкувања составени од ПКТ 7 до ПКТ 32. Погоре наведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, МКТФИ и ПКТ) се ефективни во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17 кој ќе биде ефективен од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство ("Службен весник на РСМ бр. 274/2024"), МСФИ 9 станува ефективен (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 година и согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија од 25 декември 2025 година, МСС 39 објавен во Службен весник бр.159/2009 останува ефективен сметководствен стандард за финансиски инструменти до тој датум.

Групата ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Бидејќи, МСФИ 9 и МСФИ 17 не се ефективни за периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Групата се подготвени во согласност со сметководствените прописи применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот за сметководство и објаснето погоре. Следствено, МСФИ 1 не е применлив, и Групата ги примени специфичните транзициски одредби за сите ефективни сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Матичното Група и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Група во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

Групата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите консолидирани финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациона валута на Групата. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Нови стандарди и толкувања кои се објавени но се уште не се применети

а) Нови стандарди и толкувања усвоени на 01 јануари 2025

Како што е наведено во Белешка 2.1, во Службен весник на РСМ бр. 75/2024 беше објавен Правилникот за начинот на водење на сметководство и во Службен весник на РСМ бр. 274/2024 беше објавена измена на Правилникот, каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со првична примена од 01 јануари 2025, со исклучок на МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Овие стандарди немаат ефекти и влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата, освен МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи и МСФИ 16 – Лизинг од 1 јануари 2025. Групата ја оцени и примената на новите стандарди МСС 27 Поединечни финансиски извештаи, МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи и МСФИ 12-Обелоденување на учества во други субјекти и оцени дека нема да резултираат со промена во консолидираните финансиски извештаи.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, го заменува стандардот МСС 18 – Приходи и МСС 11 – Договори за изградба како и толкувањата поврзани со нив.

Основниот принцип на новиот стандард е признавање на приходите со цел да се отслика преносот на стоките или услугите на купувачите во износ кој што го рефлектира надоместокот (односно, плаќањето), на кој Групата очекува дека има право во замена за тие стоки или услуги.

Новиот стандард бара зголемено обелоденување во однос на приходите и обезбедува насоки за трансакциите коишто претходно не биле целосно опфатени (на пример, приходите од услуги и измени и дополнувања на договорите) и нови насоки за аранжмани коишто опфаќаат повеќекратни елементи.

Групата ја искористи опцијата за модифицирана ретроактивна примена, при првична примена на МСФИ 15, односно, договорите коишто не беа завршени до 1 јануари 2025 година беа евидентирани како да биле признаени во согласност со МСФИ 15 од самиот почеток. Кумулативниот ефект којшто произлегува од првична примена е признаен како корекција на почетното салдо на задржана добивка на финансиските извештаи кои го вклучуваат датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година. Споредбените аспекти од претходните години не се коригирани; сепак, обезбедено е образложение за причините за промените во ставките во извештаите за финансиската состојба и во извештајот за сеопфатна добивка за тековниот период, како резултат од првичната примена на МСФИ 15.

Усвојувањето на МСФИ 15 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата.

МСФИ 16 - Лизинг, го заменува стандардот МСС 17 Лизинг и поврзаните толкувања.

Групата како корисник на лизинг

Примената на новиот стандард МСФИ 16, резултираше со признавање на средства по основ на право на користење и соодветни обврски по основ на лизинг за сите претходно класифицирани договори за оперативен лизинг, со исклучок на договорите кои се класифицирани како договори за лизинг на средства со ниска вредност или кои имаат преостанат рок на траење пократок од 12 месеци на датумот на првична примена.

За договорите кои постоеја на датумот на првична примена, Групата одбра да ја примени дефиницијата за лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4 и не го примени МСФИ 16 на договори кои претходно не беа идентификувани како лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4.

При првичната примена на МСФИ 16, Групата ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за обезвреднување – како на 1 јануари 2025 година не постоеја неповолни договори;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци на 1 јануари 2025 година како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот

Групата го примени стандардот користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап, при што кумулативниот ефект од усвојувањето на МСФИ 16 е признаен како корекција на почетното салдо на задржаната добивка на датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година.

Матичното Група изнајмува деловни простории, опрема, возила и станови. Дел од договорите се обновуваат на годишно ниво, додека дек се на определено време. Основните средства предмет на лизинг не се со мала вредност. Договорите за лизинг кои се со мала вредност, како и договорот за закуп на земјоделско семејство кои е со варијабилни плаќања се исклучок од примена на овој стандард и имаат третман на трошок и обврска во периодот во кој настануваат.

Со примената на МСФИ 16, Групата прикажа обврски од лизинг кои претходно беа класифицирани како оперативен наем според принципите од МСС 17 Лизинг.

За годината која завршува на 31 декември 2025, Групата нема промени во сметководствените оценки и корекција на грешки.

МСС 27 – Поединечни финансиски заедно со МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи, го заменуваат стандардот МСС 27 – Консолидирани и поединечни финансиски извештаи како и толкувањата поврзани со нив.

Групата согласно локалната регулатива има обврска да презентира поединечни финансиски извештаи и МСС 27 се применува за евидентирање во инвестиции во подружници, заеднички потфати и придружни субјекти во поединечните финансиски извештаи.

Групата согласно локалната регулатива има обврска да презентира консолидирани финансиски извештаи и МСФИ денес ги поставува принципите за изготвување и презентација на консолидирани финансиски извештаи.

Усвојувањето на МСС 27 и МСФИ 10 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата, (Белешка 2.9).

МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, го заменува стандардот МСС 28 – Вложувања во придружени друштва.

Овој стандард се применува за евидентирање во инвестиции во придружни субјекти и ги определува барањата за примена на методот на капитал.

Усвојувањето на МСС 28 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата, (Белешка 2.9).

МСФИ 12 – Обелоденување на учества во други субјекти бара во консолидираните финансиски извештаи, да се обелоденат информации што ќе им помогнат на корисниците на финансиските извештаи да ги оценат природата и ризиците поврзани со учествата во друштва и ефектите од тие учества врз неговата финансиска состојба, финансиска успешност и парични текови.

Усвојувањето на МСФИ 12 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата (Белешка 2.9).

б) Стандарди, измени и толкувања кои се објавени и сеуште не се применети и не се прифатени порано од Страна на Групата

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

Како што е наведено во Белешка 2.1, со измената на Правилникот за сметководство („Службен весник на РСМ бр. 274/2024“), МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат усвоени за првиот период кој започнува на или по датумот на стапување во сила на објавата. Новите стандарди, измени и толкувања кои не се усвоени во тековната година, не се очекува да имаат материјално влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата.

Ефекти од Правилникот во финансиските извештаи на Групата

Групата како закупец

На 1 јануари 2025 година, Групата го призна закупот според изменет ретроспективен пристап што значи дека Групата го применува новиот стандард од почетокот на тековниот период. За да го направи ова, Групата:

- ги пресметува средствата и обврските од наемот на почетокот на тековниот период користејќи посебни правила вклучени во стандардот МСФИ 16 објавен во Правилникот;
- не ги повторува своите финансиски информации од претходниот период; и
- прави дополнителни обелоденувања специфицирани во новиот стандард и е изземен од одредени обелоденувања кои обично се бараат со став 28 од МСС 8 за промена на сметководствената политика.

Групата евидентираше обврска за плаќање на наемот (т.е. обврска за закуп) и средство кое го претставува правото на користење на основното средство за време на периодот на наемот (т.е., средството со право на користење). Од наемачите ќе се бара одделно да го признаат расходот од камата на обврската за наем и трошокот за амортизација на средството со право на употреба.

Исто така, од закупувачите ќе се бара повторно да ја измерат обврската за закуп при појава на одредени настани (на пр., промена во рокот на закупот, промена во идните плаќања за закуп што произлегуваат од промената на индексот или стапката што се користи за одредување на тие плаќања). Закупецот генерално ќе го признае износот на повторното мерење на обврската за наемот како приспособување на средството со право на употреба.

При пресметувањето на средствата со право на користење и обврска за изнајмување, Групатао ги вклучи сите договори за закуп на земјоделско земјиште, освен два исклучоци од признавање за наемачите - закуп на средства со „ниска вредност“ (на пример, персонални компјутери) и краткорочни закупи (т.е. закуп со рок на закуп од 12 месеци или помалку).

На 01 јануари 2025 година, Групата идентификуваше еден договор за закуп во рамките на МСФИ 16 објавени во Правилникот. До датумот на издавање на овие консолидирани финансиски извештаи, Групата е во постапка на проценка на ефектите.

Групата како закуподавач

Сметководството на закуподавачите според Правилникот е суштински непроменето. Закуподавачите ќе продолжат да ги класифицираат сите наеми користејќи го истиот принцип на класификација и да прават разлика помеѓу два вида наеми: оперативен и финансиски наем.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 ЕУР	61.4950 денари	61.4950 денари

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста и загуби поради обезвреднување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки од недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, постројките и опремата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други трошоци за редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Депрецијацијата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Градежни објекти	20 - 40 години
Погонска опрема	5-20 години
Останата опрема и моторни возила	4-10 години

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност. Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираните износ и се евидентираат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

2.6 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Групата, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

2.7 Вложувања за изнајмување

Вложувањата во недвижности за изнајмување се дефинираат како недвижности (земјиште или згради - или дел од згради - или двете) кои се чуваат со цел заработка од наемнини и за зголемување на капиталот, или за двете намени, наместо за:

- употреба во производството на стоки и услуги или за административни цели; или,
- продажба во нормалниот тек на работење.

Стекнувањето на, како и преносот од недвижности и опрема во вложувања во недвижности за изнајмување, иницијално се признава по нивната набавна вредност, што ја вклучува куповната вредност, сите ненадоместливи давачки и даноци, како и сите расходи кои се директно поврзани со стекнувањето на средството. Последователно, на секој датум на известување, Групата ги признава вложувањата во недвижности по објективна вредност која претставува цената по која недвижноста може да биде разменета помеѓу запознаени страни во трансакција која се извршува под пазарни услови. Добивките или загубите од промената на објективната вредност или продажба на овие средства се признаваат во тековните добивки / загуби. Приходите од наемнини и оперативните трошоци од вложувањата во недвижности се известуваат во рамките на "приход" и "останати расходи" соодветно.

2.8 Биолошки средства

Основно и обртно стадо и земјоделски производ

Биолошките средства се состојат од основно и обртно стадо и земјоделски производи. Биолошките средства се мерат при почетното признавање и на крајот на секој датум период на известување според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, освен повеќегодишните насади. Земјоделскиот производ собран од биолошките средства се мери според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба во моментот на бербата.

Добивка или загуба којашто произлегува при почетното признавање на биолошкото средство според објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, и од промената во објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба на биолошкото средство, е признаена во добивката или загубата за периодот во којшто настанала.

Повеќегодишни насади

Повеќегодишните насади се прикажани по набавна вредност намалени за пресметаната депрецијација. Депрецијацијата се пресметува пропорционално во период од десет години. Резидуалните вредности на повеќегодишните насади и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

2.9 Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, нематеријалните средства и вложувањата во недвижности за изнајмување со дефиниран век на употреба, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување во Извештајот за сеопфатна добивка.

Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за Консолидиран средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.10 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Подружница е Друштво кое е контролирано од друго друштво. Групата оцени дека поседува контрола, затоа што е изложено или има право на варијабилни приноси по основ на неговата инволвираност во Друштвото во кое е инвестирано, има способност да влијае на тие приноси преку моќта што ја има врз Друштвото во кое е инвестирано и има способност да ја користи моќта за да влијае на износот на приносите.

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Групата во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Вложувања во подружници и придружени друштва (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното Друштво има значително влијание. Значително влијание е моќта да се учествува во одлуките на финансиските и оперативните политики на Друштвото во кое е инвестирано, но не преставува контрола или заедничка контрола врз тие политики. Доколку Друштвото поседува 20% или повеќе проценти се смета дека има значително влијание.

Раководството на Групата утврди постоењето на значително влијание, но не и контрола, преку следното: учество повеќе од 20%, застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки за дивиденди и други распределби, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации.

Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.11 Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба. Промените во вредноста се признаваат во тековните добивки и загуби.

2.12 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок.

Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Финансиските средства на Групата на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од вложувања во акции во домашни финансиски институции.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка како резерви.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Финансиски средства (продолжува)

Обезвреднување на финансиски средства

А. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатна добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување.

На пример, Групата може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

Б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради обезвреднување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиски средства (продолжува)

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на обезвреднувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

2.13 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.14 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.15 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување.

Резервирање поради обезвреднување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите побарувања постари од една година.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање во рокот од една година претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно. Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.16 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.17 Капитал, резерви и нераспределена добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување на приливите од емисијата.

Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Резерви

Законски и резервите за реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

Ревалоризационите резерви се состојат од промените на објективната вредност на финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба.

Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Нераспределена добивка

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.18 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумот на известување се класифицираат во категоријата финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и се состојат од позајмици и обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски средства (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Трошоци за позајмување

Општите и Консолидираните трошоци за позајмување директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.20 Лизинг

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Групата како корисник на лизинг

Првично признавање:

При примена на МСФИ 16, Друштвото ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за обезвреднување;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот.

Лизинг (продолжува)

Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг и какви било директно зависни трошоци на договорот за лизинг. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација со и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем.

Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството и амортизацијата се признава како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнувањето на лизингот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за лизингот, дисконтирани со користење на инкрементална стапка којашто се определува врз основа на просечна каматната стапка за задолжување на корпоративниот сектор објавена од Народна Банка на Република Северна Македонија.

Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на лизингот, се намалува за извршените исплати на обврската за лизинг и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на лизингот. Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот на времетраење на лизингот.

На датумот на финансиска состојба, средствата со право на користење се вклучени во недвижности, постројки и опрема и обврските за лизинг се одделно прикажани во Обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Друштвото како давател на лизинг

Лизингот каде Друштвото како давател суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен лизинг. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приход од договори за лизинг. Непредвидените надомести за лизинг се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените надомести за лизинг се признаваат како одложен приход.

Сметководствена политика до 31 декември 2024

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Лизинг (продолжува)

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.21 Тековен и одложен данок

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на нераспределени добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.22 Надомести за користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Долгорочни користи на вработените

Групата врши исплата на јубилејни награди за секои десет години непрекинат стаж во претпријатието во износ од една просечна републичка нето плата. Понатаму, Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето (отпремнина) во износ еднаков на двомесечна просечна плата.

Групата нема извршено резервирање за пресметан Консолидиран минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.23 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.24 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.25 Признавање на приходите и расходите

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Приходите се признаваат кога контролата врз стоките или услугите се пренесува на клиентот, во износ кој ја одразува противвредноста на која Групата очекува да има право во замена за тие стоки или услуги, Групата го применува петстепенит модел согласно МСФИ 15, за сите категории приходи, како што следи:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврски за извршување;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распделување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање на приходи кога обврските за извршување се задоволени.

При идентификување на обврската за извршување, Групата треба да ги процени добрата и услугите кои се ветени во договорот со купувачот и треба да го идентификува секое ветување кое ќе му биде пренесено на купувачот: а) добро или услуга (или збир од добра и услуги) кои се различни; или б) серија од различни добра или услуги кои се суштински исти и кои имаат ист образец на пренос до купувачот.

Приходот се признава кога или како што обврските за извршување ќе се исполнат преку пренесување на контролата на ветените стоки или услуга на купувачот. Контролата или се префрла со текот на времето или во одреден момент од времето, што влијае на тоа кога ќе се евидентира приходот.

Како практично решение, Групата го применува упатството на група на договори со слични карактеристики наместо на еден договор со купувач. Пристапот на портфолио е прифатлив ако Групата разумно очекува дека ефектот од примената на пристапот на портфолио на група договори или група на обврски за извршување материјално не би се разликувал од тоа ако секој договор или обврска за извршување се земат предвид посебно. Тоа значи дека портфолио на договор со слични карактеристики не мора да има хомогени производи вклучени во овие договори.

Договорно средство – Право на Групата на надомест во замена за добра или услуги кои субјектот му ги пренел на купувачот кога тоа право е условено со нешто друго освен со одминување на времето (на пример, идно извршување од страна на субјектот).

Договорна обврска – Облигација на Групата да му пренесе добра или услуги на купувач за кои субјектот добил надомест (или плаќањето ќе досее дополнително) од купувачот.

Износот на признатиот приход претставува надоместот што Групата очекува да го прими во замена за обезбедувањето на тие стоки или услуги. Приходите ја вклучуваат фер вредноста на продажбата на стоки и обезбедувањето услуги, намалени за данок на додадена вредност (ДДВ), царински давачки, попусти и рефундации.

Друштвото е водечки дистрибутер на нафтени деривати во РСМ со сопствена продажна мрежа (бензински станици),

Приходите главно произлегуваат од продажба на сточни и земјоделски производи, прехранбени производи и електрична енергија.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признаваат кога контролата се пренесува, најчесто при испорака во складиштата на клиентот или согласно договорените услови за испорака. Променливи компоненти на цената се вклучуваат само кога е високо веројатно дека нема да дојде до нивно извршување. Попуст или бонуси ја намалуваат трансакциската цена и се проценуваат врз основа на историски податоци за потрошувачка.

Условите за плаќање обично варираат во зависност од видот на продажбата и првенствено зависат од природата на производите или услугите, дистрибутивните канали и карактеристиките на секој поединечен купувач и вообичаено се од 15 до 30 денови.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од лизинг

Приходи од лизинг на средства под оперативен лизинг се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на лизинг периодот. Непредвидените договори за лизинг, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од договори за лизинг во текот на лизинг периодот.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Договорни средства и договорни обврски

Доколку Групата ја исполни обврската за извршување пред да го прими надоместот, Групата признава договорно средство, во зависност од тоа дали за доспевање на надоместот е потребно нешто друго освен поминувањето на времето.

Групата признава договорни обврски за примени надоместоци во однос на неисполнети обврски за извршување, доколку има.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

Приходите се состојат од приходи од продадени производи и трговски стоки и извршени услуги.

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја пооделна категорија на приходи се задоволени. Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.26 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во Консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.27 Грешки

Грешките може да произлезат во однос на признавањето, мерењето, презентацијата и обелоденувањето на елементите од финансиските извештаи. Групата ги коригира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на Консолидиранте финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентирани период во кој настанала грешката.

2.28 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во Консолидиранте финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, не се евидентирани неизвесни средства во Консолидиранте финансиски извештаи, туку тие се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на Извештајот за финансиската состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.29 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти. Во однос на географскиот сегмент Групата продава на домашен пазар и на странски пазар. Во однос на своите производи Групата има три деловни сегмент односно производство на прецранбени производи, производство на електрична енергија и останато – услуги кој сегмент учествува со под 10% во приходите, добивката и средствата на Групата.

2.30 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

2.31 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Групата на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во Консолидиранте финансиски извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не* може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Одбор на Директори врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути, додека работењето на Групата се следи еднаш неделно страна на Раководството на Групата.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

		2025 000 МКД	2024 000 МКД
Средства			
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	102	2,026
Побарувања од странски купувачи	ЕУР	15,151	24,065
		15,253	26,091
Обврски			
Странски добавувачи	ЕУР	14,284	214,927
Нето изложеност		14,284	214,927

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и 5% во однос на другите валути. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата подолу (во илјади денари).

Пазарни ризици (продолжува)
Ризик од курсни разлики (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Добивка или загуба ЕУР	Нето износ 969	% промени 1%	Позитивни промени 10	2025 Негативни промени (10)
				2024 Негативни промени 1,888
Добивка или загуба ЕУР	Нето износ (188,836)	% промени 1%	Позитивни промени (1,888)	Негативни промени 1,888

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Групата е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочните обврски на Групата по основ на долг со варијабилни каматни стапки. Раководството на Групата е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на ризици од каматни стапки:

	2025 000 МКД	2024 000 МКД
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	1,687	1,199
Побарувања од купувачи, нето	192,610	202,890
Побарувања врз основ на продажба на удел	41,765	41,765
Побарување за цесии и превземање на долг	19,243	383,266
Побарувања за камати	1,208	1,208
Парични средства и еквиваленти	8,652	8,198
<i>Каматносни (со фиксна каматна стапка):</i>		
Краткорочни депозити	-	1,383
<i>Каматносни (променлива каматна стапка):</i>		
Финансиски побарувања	32,434	22,574
Вкупно	297,598	662,483

	2025 000 МКД	2024 000 МКД
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати долгорочни обврски	1,584	32,566
Обврски кон добавувачи	350,044	569,844
Обврски за превземање на долг	5,477	26,105
Обврски кон вработени	16,690	22,101
Обврски за камати	7,434	16,061
Обврски за дивиденда	538	538
<i>Каматносни (со фиксна каматна стапка):</i>		
Обврски за лизинг	37,452	41,346
<i>Каматносни (со променлива каматна стапка):</i>		
Позајмици	580,308	901,788
Вкупно	999,527	1,610,349

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2025
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(547,874)	(10,957)	10,957
	Нето износ	2%	2024
Со променлива каматна стапка	(879,214)	(17,584)	-2% 17,584

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.3 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони. Понатаму, Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

	2025	2024
<i>Класи на финансиски средства – евидентирана вредност</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	1,687	1,199
Финансиски побарувања	32,434	23,957
Побарувања од купувачи, нето	192,610	202,890
Побарувања врз основ на продажба на удел	41,765	41,765
Побарување за цесии и превземање на долг	19,243	383,266
Побарувања за камати	1,208	1,208
Парични средства и еквиваленти	8,652	8,198
	297,598	662,483

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 12.

3.4 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Ликвидносен ризик (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2025	Тековни	Нетековни		Вкупно
	до 12 месеци 000 МКД	1 до 5 години 000 МКД	Над 5 години 000 МКД	
Обврски за лизинг	-	37,452	-	37,452
Останати долгорочни обврски	1,584	-	-	1,584
Позајмици	48,356	531,952	-	580,308
Обврски кон добавувачи	350,044	-	-	350,044
Обврски за превземање на долг	5,477	-	-	5,477
Обврски кон вработени	16,690	-	-	16,690
Обврски за камати	7,434	-	-	7,434
Обврски за дивиденда	538	-	-	538
	430,123	-	-	999,527

Со состојба на 31 декември 2024	Тековни	Нетековни		Вкупно
	до 12 месеци 000 МКД	1 до 5 години 000 МКД	Над 5 години 000 МКД	
Обврски за лизинг	7,132	34,214	-	41,346
Останати долгорочни обврски	32,566	-	-	32,566
Позајмици	667,869	233,919	-	901,788
Обврски кон добавувачи	569,844	-	-	569,844
Обврски за превземање на долг	26,105	-	-	26,105
Обврски кон вработени	22,101	-	-	22,101
Обврски за камати	16,061	-	-	16,061
Обврски за дивиденда	538	-	-	538
	1,342,216	268,133	-	1,610,349

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Ризик со управување на капиталот (продолжува)

Показателот на задолженоста е прикажан како што следи:

	2025	2024
Позајмици	580,308	901,788
Парични средства и еквиваленти	(8,652)	(8,198)
Нето обврски	571,656	893,590
Капитал	4,151,398	4,119,785
	14%	22%

3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.7.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	1,687	-	-	1,687
2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	1,199	-	-	1,199

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од учество во капиталот на домашна финансиска институција. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на извештајот.

Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Објективните вредности на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Финансиски побарувања	32,434	23,957	32,434	23,957
Побарувања од купувачи, нето	192,610	202,890	192,610	202,890
Побарувања врз основ на продажба на удел	41,765	41,765	41,765	41,765
Побарување за цесии и превземање на долг	19,243	383,266	19,243	383,266
Побарувања за камати	1,208	1,208	1,208	1,208
Парични средства и еквиваленти	8,652	8,198	8,652	8,198
Вкупни средства	295,911	661,284	295,911	661,284
Обврски				
Обврски за лизинг	37,452	41,346	37,452	41,346
Останати долгорочни обврски	1,584	32,566	1,584	32,566
Позајмици	580,308	901,788	580,308	901,788
Обврски кон добавувачи	350,044	569,844	350,044	569,844
Обврски за превземање на долг	5,477	26,105	5,477	26,105
Обврски кон вработени	16,690	22,101	16,690	22,101
Обврски за камати	7,434	16,061	7,434	16,061
Обврски за дивиденда	538	538	538	538
Вкупни обврски	999,527	1,610,349	999,527	1,610,349

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради безвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по позајмици

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите соодветствува на нивната објективна вредност. Сметководствената вредност на обврските по позајмици соодветствува на нивната објективна вредност поради прилагодувањата на каматните стапки кон пазарните стапки за слични инструменти.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие Консолидиран финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5, 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Аванси за. и инвест. во тек	Средства со право на користење	Вкупно
На 31 декември 2023 година / На 01 јануари 2024 година						
Набавна вредност	85,045	1,995,151	3,375,037	30,848	-	5,486,081
Исправка на вредност	-	(823,549)	(2,457,487)	-	-	(3,281,036)
Нето евидентирана вредност	85,045	1,171,602	917,550	30,848	-	2,205,045
Промени во текот на 2024 година						
Почетна нето евидентирана вредност	85,045	1,171,602	917,550	30,848	-	2,205,045
Набавки	-	1,940	8,355	-	-	10,295
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	(3,181)	(32,387)	-	-	(35,568)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста (Депрецијација) за годината	-	3,181	32,387	-	-	35,568
	-	(40,185)	(148,239)	-	-	(188,424)
Крајна нето евидентирана вредност	85,045	1,133,357	777,666	30,848	-	2,026,916
На 01 јануари 2025 година						
Набавна вредност	85,045	1,993,910	3,350,937	30,848	45,612	5,460,740
Исправка на вредност	-	(860,553)	(2,573,271)	-	-	(3,433,824)
Нето евидентирана вредност	85,045	1,133,357	777,666	30,848	45,612	2,026,916
Промени во текот на 2025 година						
Почетна нето евидентирана вредност	85,045	1,133,357	732,054	30,848	45,612	2,026,916
Набавки	919	197	27,533	4,524	1,833	35,006
Корекции	-	-	(18,211)	-	-	(18,211)
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	-	(5,966)	-	-	(5,966)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста (Депрецијација) за годината	-	-	5,966	-	-	5,966
	-	-	(131,124)	-	-	(172,514)
Крајна нето евидентирана вредност	85,964	1,093,846	610,252	35,372	45,763	1,871,197
На 31 декември 2025 година						
Набавна вредност	85,964	1,994,107	3,308,749	35,372	47,445	5,471,637
Исправка на вредност	-	-	(2,698,497)	-	(1,682)	(3,600,440)
Нето евидентирана вредност	85,964	1,093,846	610,252	35,372	45,763	1,871,197

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Земјиште

Групата обработува земјоделско земјиште кое е во негова сопственост, закуп од физички лица и државно земјоделско земјиште. Врз основа на Договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост склучен на 15.10.1998 година со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, и Анекси кон истиот заклучно со Анекс бр.7 од 22.02.2016 година, ЗК Пелагонија ад Битола обработува 16788ха.64ар.46м2 државно земјоделско земјиште од кои 234 хектари се под Рибници.

Со Записникот за предавање за владение бр.20-27/1 од 14.02.2017 година, кој е составен дел на овој Анексот бр.7 во владение на ЗК Пелагонија ад Битола се предадени 16.603 ха.66 ар.18 м2. од кои:

-Со анекс бр. 8 од 2025 година површината под закуп е намалена и сега изнесува 15.446 ха.39 ар.13 м.кв. од кои

- Во ридско планински подрачја - 4.207ха.04ар.89 м.кв. за кои се плаќа годишна закупнина по 100 кгр.пченица за 1 ха. во денарска противвредност, и

- Во рамничарски подрачја 11.239ха.34ар.24м.кв. за кои за кои се плаќа годишна закупнина по 300 кгр. пченица за 1 ха. во денарска противвредност.

ЗК Пелагонија ад Битола во сопственост поседува и 89ха.39ар.49м.кв. земјиште купено од приватни лица.

Во текот на 2025 година, трошокот за закуп на земјиште е во износ од 53,902 илјади денари (Бел. 23) (2024: 32,296 илјади денари).

За дел од недвижностите (градежни објекти), кои Групата ги поседува се евидентирани во имотни листови со право на сопственост, а за дел и понатаму постапката за запишување на сопственоста врз недвижностите (градежни објекти) со изработка на геодетски елаборати за снимање и етажен премер на објектите кои ги поседува Групата е во тек.

Продажби и расходувања

Во текот на 2025 година, Групата продаде опрема чија нето евидентирана вредност изнесуваше 18,265 илјади денари за бруто износ од 3,298 илјади денари и реализираше приходи во износ од 2,975 илјади денари (Белешка 20).

Во текот на 2025 година, Групата расходува опрема чија набавна и акумулирана вредност изнесува 20,889 илјади денари (2024: 33,280 илјади денари).

Опрема и возила под услови на финансиски наем

Набавната вредност и акумулираната депрецијација на опремата и возилата земени под финансиски наем на датумите на известување се како што следи:

	2024
Набавна вредност	1,833
Акумулирана депрецијација	(214)
Нето евидентирана вредност	1,619

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на ден 31 декември 2025 година, Групата има дадено заложни права - хипотеки врз дел од своите недвижности (деловни објекти, земјиште и опрема), како гаранција за исполнување на обврските по кредити (Белешка 18).

5.1 Вложувања во недвижности за изнајмување

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, вложувањата во недвижности за изнајмување се состојат од непарична наплата на дел од побарувањата за продажба на удел (Бел. 13) со надомест – станови, деловен простор и паркинг места како и подмирување на обврски спрема добавувачи, чија вредност е утврдена од страна на овластен процените кој издал извештај на 08 февруари 2024 година, во износ од 916,410 илјади денари.

Сите погоре наведени промени се евидентирани преку ревалоризациони резерви кои со состојба на 31 декември 2025 година и 2024 изнесуваат 930,833 илјади денари). Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Групата оценува дека нема промени во нивната објективна вредност.

6 Нематеријални средства

	Издатоци за развој	Софтвер	Аванси за и инвест.во тек	Вкупно
На 31 декември 2023 година /				
На 01 јануари 2024 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	371	5,743	1,425	7,539
Исправка на вредноста	(371)	(4,242)	-	(4,613)
Нето евидентирана вредност	-	1,501	1,425	2,926
Промени во текот на 2024 година				
Почетна нето евидентирана вредност	-	1,501	1,425	2,926
Депрецијација		(266)	-	(266)
Крајна нето евидентирана вредност	-	1,235	1,425	2,660
На 31 декември 2024 година /				
На 01 јануари 2025 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	371	5,743	1,425	7,539
Исправка на вредноста	(371)	(4,508)	-	(4,879)
Нето евидентирана вредност	-	1,235	1,425	2,660
Промени во текот на 2025 година				
Почетна нето евидентирана вредност	-	1,235	1,425	2,660
Депрецијација		(266)	-	(266)
Крајна нето евидентирана вредност	-	969	1,425	2,394
На 31 декември 2025 година				
Набавна вредност	371	5,743	1,425	7,539
Исправка на вредност	(371)	(4,774)	-	(5,145)
Нето евидентирана вредност	-	969	1,425	2,394

7 Гудвил

	2025	2024
Пелагонија Енерџи дооел с. Логоварди, Битола	7,643	7,643
Пелагонија Фајнанс доо Битола	4,495	4,495
Млекара Здравје Радово доо Скопје	757,022	757,022
	769,160	769,160

8 Биолошки средства

	Недовршено земјоделско производство	Обртно стадо	Повеќегод ишни насади	Основно стадо	Вкупно
На 01 јануари 2025					
Набавна вредност	300,205	13,615	-	147,733	461,553
Набавки	317,410	93,897	-	91,914	503,221
(Продажби)	-	(28,560)	-	(25,573)	(54,133)
(Расход и отпис) (Бел. 23)			-	(7,641)	(7,641)
Потрошок	368,559	198,444	-		567,003
Пренос во готов производ	(724,123)	(272,160)	-		(996,283)
Добивка која произлегува од промените на објективната вредност намалена за трошоците во моментот на продажба кои се однесуваат на физичките промени			-		-
Ожнеани земјоделски производи пренесени на залиха			-		-
Промени на вредноста на биолошките средства	-	-	-		-
(Депрецијација) за годината	-	-	(10)	-	(10)
На 31 декември 2025	262,051	5,236	(10)	206,433	473,710
Од кои:					
Не-тековни средства	-		(10)	206,433	206,423
Тековни средства	262,051	5,236	-	-	267,287
Вкупно	262,051	5,236	(10)	206,433	473,710
На 01 јануари 2024					
Набавна вредност	199,136	13,596	10	137,990	350,732
Набавки	264,746	135,833	-	141,095	541,674
(Продажби)	-	(19,736)	-	(131,352)	(151,088)
Потрошок	388,827	178,264	-	-	567,091
Пренос во готов производ	(552,504)	(258,997)		-	(811,501)
Промени на вредноста на биолошките средства	-	(35,345)	-	-	(35,345)
(Депрецијација) за годината	-	-	(10)	-	(10)
На 31 декември 2024	300,205	13,615	-	147,733	461,553
Од кои:					
Не-тековни средства	-		-	147,733	147,733
Тековни средства	300,205	13,615	-	-	313,820
Вкупно	300,205	13,615	-	147,733	461,553

Биолошките средства се мерат при почетното признавање и на крајот на секој датум период на известување според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, освен повеќегодишните насади кои се евидентираат по набавна вредност и согласно прифатената сметководствена политика имаат третман како Недвижности, постројки и опрема.

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Биолошки средства (продолжува)

Движењето на набавната и акумулираната вредност на повеќегодшните насади е како што следи:

Повеќегодишни
насади

На 31 декември 2023 година /

На 01 јануари 2024 година

Набавна вредност	6,740
Исправка на вредност	(6,730)
Нето евидентирана вредност	10

Промени во текот на 2024 година

Почетна нето евидентирана вредност	10
(Депрецијација) за годината	(10)

Крајна нето евидентирана вредност -

На 31 декември 2024 година /

На 01 јануари 2025 година

Набавна вредност	6,740
Исправка на вредност	(6,740)
Нето евидентирана вредност	-

Промени во текот на 2025 година

Почетна нето евидентирана вредност	2
(Депрецијација) за годината	(2)

Крајна нето евидентирана вредност -

На 31 декември 2025 година

Набавна вредност	6,742
Исправка на вредност	(6,742)
Нето евидентирана вредност	-

9 Вложувања

9.1 Останати вложувања

	2025	2024
Останато	4	4
	4	4

9.2 Финансиски средства расположливи за продажба

	2025	2024
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
ЦКБ АД Скопје	32	160
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (котирачки)</i>	-	
Жито Лукс АД Скопје	1,665	1,039
На 31 декември	1,687	1,199

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Финансиски инструменти по категории

	2025	2024
Средства		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложувања во акции	1,687	1,199
		1,199
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	32,434	23,957
Побарувања од купувачи, нето	192,610	202,890
Побарувања врз основ на продажба на удел	41,765	41,765
Побарување за цесии и превземање на долг	19,243	383,266
Побарувања за камати	1,208	1,208
Парични средства и еквиваленти	8,652	8,198
	295,911	661,284
	297,598	662,483
Обврски		
Останати фин. Обврски по ам. Наб. Вред.		
Обврски за лизинг	37,452	41,346
Останати долгорочни обврски	1,584	32,566
Позајмици	580,308	901,788
Обврски кон добавувачи	350,044	569,844
Обврски за превземање на долг	5,477	26,105
Обврски кон вработени	16,690	22,101
Обврски за камати	7,434	16,061
Обврски за дивиденда	538	538
	999,527	1,610,349

11 Финансиски побарувања

	2025	2024
Дадени позајмици со променлива камата		
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	11,227	10,498
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	19,824	12,049
Финансиски позајмици на поврзани лица	-	27
	31,051	22,574
Депозити во домашни банки со фиксна камата		
Краткорочни депозити	1,383	1,383
	1,383	1,383
	32,434	23,957

12 Залихи

	2025	2024
Готови производи на залиха	518,047	505,860
Суровини и материјали на залихи	105,214	216,761
Резервни делови во склад	151,613	151,123
Ситен инвентар на залиха и употреба	19,581	19,186
Залиха на полупроизводи	136,077	119,886
	930,532	1,012,816

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2025	2024
Купувачи		
Во земјата	167,019	178,825
Во странство	25,591	24,065
	192,610	202,890
Намалено за: резервирање поради обезвреднување		-
	192,610	202,890
Останати побарувања		
Побарување за аванси	19,243	383,266
Побарувања врз основ на продажба на удел	41,765	41,765
Побарување за цесии и превземање на долг	69,115	30,042
Побарување за ДДВ	16,699	19,852
Побарување за камати	4,683	12,702
Однапред платени трошоци	1,208	1,208
Пресметани приходи што не може да се фактурираат	899	624
Останати побарувања	1,178	1,148
	154,790	490,607
	347,400	693,497

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2025 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2025				
Набавна вредност	91,628	100,982	-	192,610
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	91,628	100,982	-	192,610

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2024				
Набавна вредност	36,386	166,504	-	202,890
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	36,386	166,504	-	202,890

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
До еден месец	438	22,464
Од 1 - 3 месеци	34,331	15,439
Од 3 - 6 месеци	44,489	76,563
Од 6 - 12 месеци	4,045	14,244
Над 1 година	17,679	37,794
	100,982	166,504

Во текот на 2025 година нема директен отпис на целосно ненаплатливи побарувања, на товар на тековните расходи (2024: нема директен отпис) (Белешка 24).

14 Парични средства и еквиваленти

	2025	2024
Денарски сметки кај домашни банки	4,630	5,631
Девизни сметки кај девизни банки	3,577	2,026
Готовина во благајна - денарска	88	140
Готовина во благајна – девизна	274	318
Останати парични средства	83	83
	8,652	8,198

15 Капитал

Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, регистрираниот акционерски капитал на Матичното Група изнесува изнесува 14,245,614 Евра, чија денарска противвредност, на датумот на основање изнесува 731,468 илјади денари. Истата е поделена на 386,400 обични и во целост платени акции со номинална вредност по акција од 202.891 Евра. Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Матичното Група, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Матичното Група.

Согласно акционерската книга на Матичното Група, на 31 декември 2025 и 2024 има ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите во вкупен број на акции од 13,283.

Структурата на акционерскиот капитал на датумот на известување е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Софија Градба Дооел	23%	23%
Форма Нова Инвест Дооел	18%	18%
Цветан Панделески	15%	15%
Нова Агро Инвест Дооел	10%	10%
Останати	34%	34%
	100%	100%

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 МКД)		
	Во оптек	Соп-ствени	Вкупно регистр.	Во оптек	Соп-ствени	Вкупно регистрир.
31 декември 2024	200,088	2,803	202,891	731,468	6,716	738,184
31 декември 2025	200,088	2,803	202,891	731,468	6,716	738,184

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

	Задолжителни резерви	Ревалор. резерви од финансиски средства расположливи за продажба	Ревалор. резерви од проценка на средства	Реинвестирана добивка	Вкупно
01 јануари 2024	140,008	(5,892)	937,016	564,629	1,635,761
Реинвестирана добивка	-	-	-	12,668	12,668
31 декември 2024	140,008	(5,892)	937,016	577,297	1,648,429
01 јануари 2025	140,008	(5,892)	937,016	577,297	1,648,429
Реинвестирана добивка				32,293	32,293
31 декември 2025					

16 Обврски за лизинг

	2025	2024
Долгорочни обврски за финансиски наем на возила	37,452	41,346
Намалено за тековна доспеаност	-	(7,132)
Долгорочен дел на долгорочните обврски	37,452	34,214
Планот за отплата на обврските за финансиски наем е како што следи:		
	2025	2024
Во рок од 12 месеци	-	7,132
Од 1 до 5 години	37,452	34,214
	37,452	41,346

17 Останати долгорочни обврски

	2025	2024
ДГ Тим Доо Скопје	1,584	32,566
	1,584	32,566

18 Позајмици

	2025	2024
Долгорочни позајмици		
Домашни банки со варијабилна каматна стапка	533,092	401,907
	533,092	401,907
Краткорочен дел на долгорочен кредит	(1,140)	(167,988)
	531,952	233,919
Краткорочни позајмици		
Позајмици од правни лица и нефинансиски институции	56,395	496,941
Обврски за камати	(8,044)	2,940
Тековна достасаност на долгорочни позајмици	5	167,988
	48,356	667,869
	580,901	901,788

Планот за отплата на долгорочните позајмици е обелоденет во Белешката 3.4. Прегледот на хипотеките е обелоденет во Белешката 29.

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2025	2024
Добавувачи		
Во земјата	275,641	354,917
Во странство	74,403	214,927
	350,044	569,844
Останати обврски		
Обврски за аванси	178,941	140,761
Однапред пресметани трошоци	1,728	32,715
Обврски за превземање на долг	5,477	26,105
Обврски кон вработени	16,690	22,101
Обврски за камати	7,434	16,061
Надомест за Одбор на Директори	3,687	5,289
Обврски за ДДВ	5,062	4,612
Обврски за плати	4,684	4,503
Обврски за данок	487	1,311
Обврски за дивиденда	538	538
Останато	3,998	3,333
	228,726	257,329
	578,770	827,173

20 Приходи од договори со купувачи

	2025	2024
Продажба на домашен пазар	1,234,131	1,052,689
Приход од прираст на основно стадо	92,058	32,730
Продажба на странски пазари	71,507	75,112
Приходи од сопствена употреба	29,577	27,083
Продажба на отпад	487	1,505
Останати приходи	243	51
	1,433,739	1,189,170

21 Останати деловни приходи

	2025	2024
Приход од субвенции	63,834	121,676
Приходи од дополнително одобрени попусти	3,197	3,500
Приходи од продажба на опрема (Белешка 5)	2,868	2,110
Поврат на акциза за гасно масло	-	1,074
Приход од надомест на штети	10	956
Приходи од наемнини	316	578
Отпис на обврски	3,867	483
Одобрени рабати	2,028	442
Приходи од продажба на биолошки средства (Белешка 7)	130	254
Приход по судски пресуди	134,305	140
Останати приходи	16,911	13,609
	227,466	144,568

ЗК Пелагонија АД, Битола
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки

	2025	2024
Материјали	431,983	388,611
Потрошена енергија и гориво	44,197	46,652
Потрошени резервни делови	28,651	42,680
Набавна вредност на продадени стоки	170,504	112,414
Потрошен ситен инвентар	6,516	3,405
	681,851	593,762

23 Трошоци за користи на вработените

	2025	2024
Бруто плати	238,840	228,387
Други примања на вработените одобрени со закон	12,429	12,956
	251,269	241,343

24 Останати деловни трошоци

	2025	2024
Потрошена енергија	89,477	96,600
Расходи за дополнителни попусти	49,485	44,663
Закуп на земјиште	53,902	32,296
Закуп на средства со ниска вредност	1,423	564
Услуги за оддржување	40,546	33,461
Транспортни услуги	21,935	21,921
Загуба од продажба на биолошки средства	18,936	16,340
Надворешни услуги за изработка на добра	45,406	15,897
Интелектуални услуги	12,511	13,266
Трошоци за наводнување	3,677	10,281
Наемнини	6,126	9,599
Трошоци за одводнување	5,152	7,822
Трошоци за реклама и пропаганда	2,726	7,284
Комунални услуги	13,661	7,261
Спонзорства и репрезентација	5,371	4,892
Кусоци	17,460	4,294
Надомест и др примања на Одбор на Директори	6,038	4,119
Банкарски услуги	3,369	4,063
Даноци кои не зависат од резултатот	3,723	3,676
Надоместоци за службени патувања	3,411	2,953
Премии за осигурување	2,376	2,835
Телекомуникациски услуги	2,459	2,308
Трошоци за превоз и поштенски услуги	216	199
Ветеринарни и други сточарски услуги	-	30
Останати трошоци	17,822	19,997
	427,305	366,621

25 Финансиски приходи и расходи

	2025	2024
Приходи		
Добивка од порамнување на финансика обврска	17,205	-
Камати	-	7,188
Курсни разлики	76	21
	17,281	7,209
Расходи		
Камати-лизинг	(334)	-
Камати	(73,370)	(49,842)
Негативни курсни разлики	(764)	(330)
	(74,468)	(50,172)
Нето финансиски (расходи)	(57,187)	(42,963)

26 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2025 и 2024 е како што следи:

	2025	2024
Добивка пред оданочување	41,627	21,859
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	13,692	13,692
Усогласување на консолидациони елиминации	112,480	-
Даночна основа	167,799	35,551
Намалување на даночна основа	(33,451)	(1,681)
Даночна основа по намалување	134,348	33,870
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка за годината	13,435	3,387
Ефективна даночна стапка	32.27%	15.49%

27 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција – основна и разводнета е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2025	2024
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	28,192	18,472
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	200,088	200,088
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	140.90	92.32

28 Трансакции со поврзани субјекти

Прегледот во продолжение го прикажува обемот и состојбите од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025:

2025	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи/ Набавки
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести	-	-	-	4,849

29 Неизвесни и превземени обврски

Хипотеки

Прегледот на проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи (бел.5 и 17):

	Проценета вредност (ЕУР) 2025 година	(000 МКД) 2025 година	Проценета вредност (ЕУР) 2024 година	(000 МКД) 2024 година
Хипотеки врз недвижен имот и опрема во ЕУР	1,437,277	88,385	29,134,536	1,791,774

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2025, Групата нема гаранции во домашни банки.

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 се покренати судски постапки против Групата во износ од 237,256 (2024: 208,762 илјади денари). Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Даночни обврски

Заклучно со 31 декември 2025 година извршени се следните даночни инспекции од страна на даночните органи кај Матичното Група:

- За исполнетост на член 9а од Закон за ДДВ од 06.04.2023 до 13.04.2023; и
- За данок на добивка за периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2021.

За неревидираниот даночен период, постои ризик од утврдување на дополнителни даноци и евентуални санкции доколку биде извршена таква даночна инспекција. Групата врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

30 Известување по сегменти

На 31 декември 2025 Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Производство на ниски култури, одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, рибарство и овоштарство, како и преработка на млеко и производство на сирење (Производство на прехранбени производи);
- Производство на електрична енергија;
- Останато - услуги.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 како што следат:

	Производство прехранбени производи	Производство на електрична енергија	Останато - услуги	Вкупно
Продажба	1,742,205	145,046	188,491	2,075,742
Интер-сегментна продажба	(641,953)	-	-	(641,953)
Нето продажба				1,433,789
Добивка од делов.активности				98,914
Финансиски резултат, нето				(57,187)
Добивка пред оданочување				41,627
Данок на добивка				(13,435)
Добивка за годината				28,192

Известување по сегменти (продолжува)

	Производство на прехранбени производи	Производство о на електрична енергија	Останато - услуги	Вкупно
Продажба	1,603,265	537,634	36,509	2,177,408
Интер-сегментна продажба	(646,285)	(83,023)	(12,303)	(741,611)
Нето продажба	956,980	454,611	24,206	1,435,797
Добивка од делов.активности				64,822
Финансиски резултат, нето				(42,963)
Добивка пред оданочување				21,859
Данок на добивка				(3,387)
Добивка за годината				18,472

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи:

2025 година	Производство на прехранбени производи	Производство на електрична енергија	Останато - услуги	Вкупно
Средства	4,937,504	1,037,674	620,356	5,354,822
Обврски	756,437	448,954	-	1,205,390
Капитални трошоци	12,016	-	-	12,016

2024 година	Производство на прехранбени производи	Производство на електрична енергија	Останато - услуги	Вкупно
Средства	4,741,466	645,419	56,452	5,443,337
Обврски	858,566	425,828	39,149	1,323,543
Капитални трошоци	73,133	25	-	73,158

31 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидиран финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидиран финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

